

# ИСТОРИСКОТО ОБЈЕКТИВИЗИРАНО ПАМЕТЕЊЕ ЗА ЗАЧУВУВАЊЕ НА ИМЕТО

Експерти, интелектуалци, универзитетски професори, академици, политички лидери, новинари и кој уште не од богата фела - медиумски ѕвезди, скрибомани и аудио-визуелни реторици во земјава, расположени се да се прифати последниот предлог на посредникот Метју Нимиц, според кој, името на нашата земја за меѓународна употреба би било Republic of Macedonia (Скопје). Еве ги тие ставови:

"Предлогот, глобално е добар" (!?)..., "Прифатлив е само компромисот за меѓународно име"...; "Договорот треба да се поддржи не затоа што Грција го одбива, туку затоа што е максимумот кој можеме да го добиеме" (!?) и да не должиме, заеднички именител за сите...е: Имаме компромисен и избалансиран предлог, со кој се задоволуваат и македонските и грчките барања (!?)

Веднаш паѓа в очи дека глаголот имае е во прво лице множина, ние, а не кажуват кои се тие - ние. Ние обичните луѓе-граѓани не можеме да се препознаеме во тие - ние веќе 17-18 години во самостојна независна Република Македонија.

За сите оние... кои имаа проблеми за сознание на духовната, културолошка и историска вистина за Македонија; имаат дилеми за генезата на името Македонија, Македонци и придаката македонски... Имаат недостиг на историски факти и докази за духовниот, културен и јазичен континуитет на македонштината, бидејќи не ги спознале слоевите димензии на настаните и важните историски промени, а располагаат единствено со индивидуално искуство, засновано на историски фалсификати на соседите.

За сите (нив) тие, еве малку историја - историско објективизирано паметење, еден кус извадок - цитат од книгата на францускиот историчар и публицист Кристоф Шикле, од кој се гледа дека Грците никогаш немале било каква генетска врска со Македонците, а денес уште помалку имаат право да спорат за името (!?) на што на Грците им укажа и Брисел пред Европскиот суд за правда во Луксембург.

## ЗОШТО ГРЦИЈА СЕ ПЛАШИ ОД МАКЕДОНИЈА од Кристоф Шикле

"Македонците никако не биле Грци. Тие тоа не биле ниту по потекло, ниту по обичаи, ниту по особини. Нивните владетели немале ништо хеленско. Нивната историја била слична со онаа на илирското, трачкото и пеонското население, со кои се граничеле, но не со историјата на хеленските градови," пишуваше Артур д Гобино во својата книга "Хисторија на Персијците", објавена во 1870 година. Оваа неистражена тема е причина што многу ги лути пого-

## ГЛАСОТ НА НАРОДОТ ЗА ИМЕТО ВО КОНТЕКСТ НА ПОСЛЕДНИОТ ПРЕДЛОГ НА МЕДИЈАТОРОТ МЕТЈУ НИМИЦ - РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА (СКОПЈЕ) - ПРЕД БУКУРЕШТ, АПРИЛ 2008 Г.

лемиот број Грци. Всушност, од декември 1991 година Грција и Република Македонија имаат сериозен спор, кој ја доведе Атина пред Европскиот суд за правда во Луксембург во 1994-1995 година.

На 14 април 1994 година Комисијата од Брисел ја обвини Грција за кршење на членовите 224 и 225 од Договорот од Маастрихт, во кои е наведено дека земја на Унијата не може без претходна консултација со Дванаесеттемина, да ги затвори своите граници со трета земја. Таквиот потег може да биде оправдан само во случај на тешки внатрешни немири, кои го нарушуваат јавниот ред и мир, во случај на војна или на силни меѓународни тензии кои претставуваат закана од војна.

По овој извадок - цитат спонтано се наметнува прашањето: Каде бевте сите вие експерти, политичари, 13-14 години "денешни компромисии" за името, тогаш да го слушневте и да му се придружевте на Европскиот суд за правда??? и како денес можете тоа да го прокоментирате(???) кога е покрената постапка, тужба од Македонија против Грција до Меѓународниот суд за правда во Хаг за прекршување на Привремената спогодба.

Дали оваа постапка сега (ноември 2008 г.) можете (и треба) да ја поврзете, повикувајќи се на чувството на правичност на судиите, со обвинението на Комисијата од Брисел до Европскиот суд за правда во Луксембург, во 1994-1995 година (?) за ембаргото???

Со тужбата од 18.11.2008 година против Грција пред Меѓународниот суд за правда во Хаг за прекршување на Привремената спогодба од 1995 г. Македонија (иако со преголемо доцнење), само ѝ се придружува на Комисијата од Брисел, која на 14 април 1994 година ја обвини Грција за кршење на членовите 224 и 225 од Договорот од Маастрихт (за ембаргото) пред Европскиот суд за правда во Луксембург, што претходеше на Привремената спогодба.

Васил Томовски,  
Скопје



## FA. ALIJA DAUTOSKI POGREBEN INSTITUT



MEGJUNARODEN POGREBEN INSTITUT - STUTTGART. VRŠIME PREVOZ NA POČINATIOT SO AVTOMOBIL ILI AVION. BRZO, SIGURNO I KOREKTN. OBEZBEDUVANJE NA SITE POTREBNI DOKUMENTI I OSPANATI POTREBI. RASPOLAGAME SO KOMPLETNA POGREBNA OPREMA. NAŠITE USLUGI SE, OD MESTOTO NA POČINATIOT OD SITE EVROPSKI ZEMJI DO MESTOTO NA POGREBOT!

**EDINSTVEN MAKEDONSKI POGREBEN INSTITUT. PROVERENA USLUGA!  
I VO NAJTEŠKITE MOMENTI NIE SME SO VAS! VI STOIME NA RASPOLAGANJE 24 ČASA**



Büro Makedonija Büro Stuttgart

Tel. 048 / 473 315 Tel. 0711 / 8 17 78 72

Mob. 070 / 711 788 Fax 0711 / 8 17 78 73

70469 Stuttgart - Leobenerstr. 33 Mob. 0171 / 5 46 32 20

Feuerbach www.dautoski.de 0172 / 7 62 20 49

# СО "МАКЕДОНСКО СОНЦЕ" ПОГОЛЕМО ЧУВСТВО ЗА ПРИПАДНОСТ

Македонскиот светски неделник "Македонско сонце" редовно го читам со големо задоволство. Тоа задоволство ми го овозможи г. Мирослав Георгиевски, мој голем пријател и илустратор на моето единствено дело "Монографија мојот живот од раѓањето до вчера". Чувствувам потреба да искажам голема почит и респект кон севкупниот стручен кадар, кој е ангажиран за комплетната и квалитетната изработка на неделникот.

Особена чест и голем респект кон основачот г. Ѓорѓија-Џорџ Атанасоски, директорката г-ѓа Елизабета Хаџи-Стојанова Костурска и најголемиот "виновник" за мојата љубов кон неделникот и соработниците е г. Мирослав Георгиевски, кој е и автор на илустрираната биографија на Александар Македонски, која најпрво ја читам. Немам зборови со кои би можел да ги искажам моето чувство на

задоволство и голема благодарност кон Мирослав што редовно го примам неделникот од кој, на свои 78 години, многу нешто сум осознал за идентитетот, за Македонија и за македонските корени. Мирослав поседува двонасочна способност. Пишувач на текст и илустратор на минатото. Позната работа е дека сликарите се надарени од Господ да сликаат и личности кои живееле 3-4 век пр.н.е. (навистина феноменална работа). Причина повеќе да го ценам неговиот придонес за квалитетот на неделникот. На крај посакувам издавачот, основачот и севкупниот стручен тим, долго години да продолжат со квалитетното издавање на неделникот, а г. Мирослав долго години да открива и да илустрира за вистината на Македонија.

Никола Лазаревски

## ДО МИНИСТЕРОТ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА Г. ПЕРО СТОЈАНОВСКИ

Господине министре, наместо усно, со прием, во дените за средби во Вашето Министерство, придонесот како Македонец го изнесувам на писмено.

Прво да Ви се претставам. Во шеесеттите и во седумдесеттите години на минатиот век прво бев професор по предметот Македонски јазик во битолската гимназија "Ј. Б. Тито" и потоа бев единствен просветен советник за тој предмет за основните и за средните училишта во Заводот за школство (за Битола, Демир Хисар, Крушево, Прилеп).

Два мандата (4 години) бев член на Советот за македонски јазик во Владата на РМ, назначен врз основа на активноста како претседател на Здружението за примена на македонскиот јазик во службената и во јавната комуникација, во кое својство бев и иницијатор за донесување на актуелниот Закон за употреба на македонскиот јазик.

Господине министре, општо е познато дека македонското образование има многу недостатоци во континуитет, та сега некако со Вас ми влева надеж за придвижување и подобрување кон современите текови.

Најкусо ќе изнесам само дел од моите согледувања во однос на наставата по македонскиот јазик и нејзината клучна улога за РМ.

Бидејќи свеста и усетот за сопствениот јазик ни е многу опаднат, а младата личност нив ги добива и формира првенствено низ образовниот систем, од каде што се рефлектира и употребата на македонскиот литературен јазик како службен, неопходни се соодветни заложби од Вашето Министерство.

Така: Кога секој жител на РМ задолжително минува низ образованието и воспитанието, од кое зависи какви личности се продуцирани, та училиштето е првиот и најважен столб за квалитетот на кадрите во економијата, културата...; Кога во жижката на случувањата нашето име од јазично прашање се изнедри дури до меѓународен проблем со политички, историски, етнички и други конотации; Кога јазикот практично ни се деградира од сите аспекти, намалувајќи се и теснејќи се во употребата низ институциите на системот како службен; Кога владее рамнодушност и недоволна заинтересираност за неговото негување и употреба од македонскиот интелектуалец, академик, кој токму од училишните клупи не го совладал правилниот македонски јазик како навика и свест да си го чува и да се грижи за него како драгоцен генерациско богатство и наследство за сопствениот идентитет; Кога наставниците

по македонски јазик недоволно си ја вршат професионалната обврска, и индивидуално и организирано, како најповикани стручни лица во таа област; Кога нашиот политичар, научник, уметник, службеник, административец и други профили, ја избегнуваат употребата на мајчиниот јазик и сеедно му е што располага со фонд од 300 до 1.000 зборови, кои половината се туѓи и често погрешно толкувани; Кога и со македонскиот јазик претендираме рамноправно да влеземе во евроинтеграциите, а ваму неговата секојдневна примена речиси како и да ја нема во правилната форма; Кога се фалиме со квантитет на завршени академски граѓани, а најголемиот број од нив пишуваат и зборуваат конфузно, нелитературно, нејасно, неписмено, со непознавање на нормите на македонскиот стандарден и изграден јазик, дури и со негово омаловажување за сметка на други јазици, што многу кажува за личноста (македонска "образована") во целост.

Министерството за образование и наука, се разбира, е надлежен орган да преземе иницијативи за подобрување на ваквите негативни состојби во примената на правилниот македонски јазик во државава.

Затоа сугерирам:

1. Во наставата по предметот Македонски јазик да му се даде предност на јазикот (граматиката, правописот, правоорот...), а потоа на книжевноста.

2. Наставниците по македонски јазик од сите степени образование заедно со лекторите, надвор од часовите, да се активираат во примената на литературниот јазик како службен во средините во кои живеат и работат на сите нивоа.

3. Универзитетските професори-лингвисти, соодветните институти и МАНУ, да не се затвораат само во наставата или во научните трудови, туку научните резултати да се достапни за јавноста, одржувајќи го спојот

меѓу теоријата и практиката за јазикот.

4. Наставниците по македонски јазик да подлежат на перманентно усовршување преку семинари, симпозиуми, трибини, предавања за јазични теми.

5. Министерството да поддржува и да поттикнува невладини организации од оваа област - здруженија, друштва, клубови, работилници.

6. Во секоја просветна или воспитна установа литературното усно и писмено изразување да биде обврска на сите вработени, на чело со директорот, а не да се сведува на индолентниот изговор дека тоа е работа на наставниците по македонски јазик, особено во комуникацијата со воспитаниците (во градинките), со учениците, со студентите.

7. Министерството да организира контролен мониторинг во институциите на системот, кој ќе ја надгледува примената на македонскиот јазик како службен.

8. Со сопствен акт Министерството да изготви методологија за реализирање на одредбите од Законот за употреба на македонскиот јазик во образовно-воспитниот систем на РМ.

Доколку цените дека овие сугестии Ви значат нешто и можете да ги вградите во Вашата дејност како содржини, Ви стојам на располагање, а и за други сознанија за практичната употреба на македонскиот литературен јазик.

**Владимир Ивановски-Лумбарко**

Рубриците ФОРУМ и ПИСМА ја отсликуваат нашата отвореност кон јавноста. Овде автентично објавуваме и текстови кои не се во согласност со нашата уредувачка политика.

ПЗУ СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА

## ДЕНТА НОВА

- пломбирање
- лечење
- вадење
- протетика
- ортодонција
- имплантологија

Њу Делхиска 4  
локал 11, Скопје  
+389 75 577 600  
+389 75 471 947  
denta\_nova@yahoo.com



СО ОВОЈ КУПОН ИМАТЕ 20 % ПОПУСТ  
ЗА СТОМАТОЛОШКИ УСЛУГИ ВО  
ОРДИНАЦИЈАТА "ДЕНТА НОВА"